



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **78/2013**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ**

I.1.2)Адреса:**бул. А.Македонски 10**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.jsp.com.mk](http://www.jsp.com.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Валбона Стојановска** Адреса на е-пошта:**[valbona@jsp.com.mk](mailto:valbona@jsp.com.mk)**

Телефон/Факс:**02/3122-635/3174266**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Друго**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуга за вршење на надзор над изградба на Панорамско тркало со придружни објекти и мост во централното градско подрачје на Скопје - Мал Ринг и вршење технички преглед на градба

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје - Мал Ринг, К.П.13677/1 во К.О Центар 1

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Транспорт**

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Подетален опис е даден во Тендерската документација -Техничката спецификација

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 61**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **31.07.2014**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **7**

Највисока добиена понуда: **7400000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **4840000,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии  
СКОПЈЕ АД Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Раде Кончар**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **7400000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **5711200 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **05.08.2014**